

**О Г Л А С**  
**За прием на работно место**  
**ОПЕРАТОР во Сектор за информатичка технологија**

**Работното место ги опфаќа следните активности:**

- Мониторирање на системи
- Обезбедување на хелпдеск поддршка
- Мониторирање и поддршка на банкомати
- Администрирање на кориснички профили
- Спроведување на системски обработки
- Контрола на опремата и активностите во дата центарот

**Кандидатот треба да ги исполнува следните квалификации:**

- Одлично познавање на работа со компјутери и Windows оперативен систем
- Искуство со ИТ хелпдеск поддршка, мониторирање на системи, решавање и ескалација на инциденти
- Основно познавање на Unix или Linux оперативни системи
- Основно познавање на компјутерски мрежи и сигурност на информациона системи
- Завршено високо образование, информатичка технологија, електротехника, машински, или друг технички факултет
- Одлично познавање на англиски јазик
- Работно искуство од најмалку **2** години во областа

**Лични карактеристики:**

- Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи
- Тимски дух, позитивен став и однесување
- Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
- Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
- Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

Банката обезбедува основна нето плата од 30.000,00 МКД

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно и распоред на работата во смени кои покриваат во текот на целата недела според план за сменско работење. Банката исплатува додатоци и надоместоци од работен однос согласно законските прописи. Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина и можности за професионален напредок на своите вработени.

Ве молиме Вашето CV (кратка биографија) на англиски и македонски јазик да го доставите онлајн преку следниот линк: <http://www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/>, преку e-mail адресата: [human.resources@stb.com.mk](mailto:human.resources@stb.com.mk), или во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје со **назнака за кое работно место аплицирате**. Лице за контакт, Даниела Радевска, тел.02/3295-277.

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, согласно бројот на пријавени кандидати.

Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.